

UNIVERSITETI I TETOVËS
УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK
ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

FAKULTETI FILOZOFIK
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

	Прв циклус		Cikli i parë
Програма	СОЦИОЛОГИЈА	Programi	SOCIOLOGJI
Научно подрачје	5 Научно подрачје-Општествени науки 511 Социологија	Sfera shkencore	5 Sfera shkencore-Shkenca shoqërore 511 Sociologji
Научно поле		Fusha shkencore	
Научно област		Lënda shkencore	

	3+2/4+1	ECTS
Траење на студиите	4+1	240
Kohëzgjatja e studimeve		

	ЦИКЛИ I
Наслов на диплома	„Дипломиран професор по социологија“
Titulli i diplomës	„Profesor i diplomuar i sociologjisë“

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSHËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive Знаење и разбирање	<ul style="list-style-type: none"> • Манифестира знаење и разбирање за основните социолошки проблеми и теми, како и од областа на историјата на социологијата. • Демонстрира знаење за разбирање и објаснување на разните социолошки појави, општествени процеси и манифестации. • Покажува знаење и разбирање од областа на социолошките теории и социолошки правци. • Демонстрира основно знаење и разбирање за методологијата на социолошките истражувања и нивното практично спроведување • Manifeston dituri dhe kuptimshmëri për problemet dhe temat themelore në sociologji si dhe në fushën e historisë së sociologjisë. • Demonstron dituri për kuptimin dhe shpjegimin e dukurive të ndryshme sociologjike, proceseve dhe manifestimeve shoqërore. • Tregon dituri dhe kuptimshmëri nga fusha e teorive sociologjike dhe drejtimeve sociologjike. • Demonstron dituri bazamentale dhe kuptimshmëri për metodologjinë e hulumtimeve sociologjike si dhe aplikimin praktik të tyre.
Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive Примена на знаење и разбирање	<ul style="list-style-type: none"> • Може да ги применува во практика соодветните знаења од областа на апликативната социологија, присвојени во текот на теориското студирање. • Може да ги применува соодветните знаења во решавање на разните национални, социални, културни, верски или политички конфликти, преку организирање на трибини, јавни дебати и њорк схоп-ови . • Може да ги применува соодветно своите професионални знаења со помош на оние социолошки пристапи и инструменти кои биле изучувани во текот на студирањето. • Може да ги применува адекватно стекнатите знаења за ефикасна превенција од разните социопатолошки појави во општеството.

	<ul style="list-style-type: none"> • Mund t'i zbatojë në praktikë njohuritë përkatëse nga fusha e sociologjisë aplikative, të përvetësuara gjatë periudhes së studimit teorik. • Mund t'i zbatojë njohuritë përkatëse në zgjidhjen e konflikteve të ndryshme nacionale, sociale, kulturore, fetare ose politike, nëpërmes organizimit të tribunave, debateve publike dhe work shop-eve. • Mund t'i zbatojë në mënyrë përkatëse njohuritë profesionale me ndihmën e qasjeve dhe instrumenteve sociologjike të cilat janë mësuar gjatë kohës së studimeve. • Mund t'i zbatojë në mënyrë adekuate njohuritë e përvetësuara, për parandalimin efikas të dukurive të ndryshme sociopatologjike në shoqëri.
<p>Shkathhtësi komunikimi Комуникациски вештини</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Може да презентира стручно знаење за одредени социолошки прашања пред професионална и лаичка јавност • Може да воспостави стабилен комуникациски систем со ученици од основно и средно образование, со цел пренесување на социолошките содржини. • Може да комуницира на соодветен начин, како во однос на воспитно-образовните, така и на ненаучните институции. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Mund të prezantojë njohuri profesionale për çështjet e aktuara sociologjike para opinionit profesional dhe atij laik. • Mund të vendos sistem stabil të komunikimit me nxënës të shkollave fillore dhe të mesme, me qëllim të bartjes së përmbajtjeve sociologjike. • Mund të komunikojë në mënyrë përkatëse, si në raport me institucionet e larta edukativo-arsimore, ashtu edhe me ato joshkencore.
<p>Aftësi për vlerësim Способност за проценка</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Показува способност за акумулирање, синтетизирање и прагматично селектирање на соодветните знаења за општеството. • Демонстрира способност за соочување и толкување на некои сложени и провокативни прашања од современото живеење. • Показува способност за етичко и професионално вреднување на стекнатите знаења и умеeња. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Tregon afinitet për vlerësimin korrespondues të njohurive nëpër institucionet edukativo-arsimore fillore dhe të mesme. • Tregon aftësi për akumulim, sintetizim dhe selektim pragmatik të njohurive përkatëse për shoqërinë. • Demonstron aftësi për ballafaqim dhe interpretim të disa çështjeve të komplikuar dhe provokative nga sfera e të jetuarit bashkëkohor. • Tregon aftësi për vlerësim etik dhe profesional të njohurive dhe dijeve të fituara.
<p>Shkathhtësi për mësim Вештини на учење</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Показува вештини за идентификација на прагматичните прашања кои можат да се користат во секојдневниот живот. • Демонстрира вештини за социолошка трансмисија на најбитните теми и дилеми од областа на социологијата. • Показува вештини за критичко расудување на вознемирувањата, кои произлегуваат од современото општествено живеење. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Tregon shkathhtësi për identifikimin e çështjeve pragmatike të cilat mund të përdoren në jetën e përditshme. • Demonstron shkathhtësi për transmission sociologjik të temave dhe dilemave më të rëndësishme nga fusha e sociologjisë. • Tregon shkathhtësi për gjykim kritik ndaj shqetësimeve, të cilat dalin nga të jetuarit bashkëkohor në shoqëri.

1.b DESKRIPTORËT E VEÇNTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

- Показува дека ја знае и го разбира полето на методологијата на наставата на социологија и модерните методи на настава по социологија
 - Показува знаење и разбирање за определени социолошки правции и теории.
 - Изразува компетенции за спроведување на споредбена анализа помеѓу различните цивилизации
-
- Tregon se e din dhe e kupton fushën e metodologjise së mësimdhënies së sociologjisë dhe metodave moderne të mësidhënies së sociologjisë
 - Tregon njohuri dhe kuptim për drejtime dhe teori të caktuara sociologjike
 - Manifeston kompetenca për implementimin e analizës krahasuese midis civilizimeve

Dekani i fakultetit

Prof. Dr. Ibish Kadriu